

ПРОПОЗИЦИИ - ХСО КРУШЕВО

ОРГАНИЗАТОР

ВФМ, ВК Оксиген

ПАТЕКА

Алто ски центар Станиќ, Крушево

Должина на круг 3.7км

- Сениори мажи- 7 круга
 - Сениори жени- 5 круга
 - Јуниори- 6 круга
 - Кадети - 4 круга
 - У15- 3 круга
 - У13- 3 круга (скратена)
 - Мастерс- 5 круга
-
- ХОБИ МАЖИ И ЖЕНИ 17+ ГОД- 3 круга
 - ХОБИ КАДЕТИ 13-16 ГОД- 2 круга
 - ХОБИ ДЕЦА 9-12 ГОД- 1 круг (2 круга скратена)

ДАТА

15-06-2025

СТАРТ

Сите натпреварувачи стартуваат во 12 часот со 1мин растојание на старт помеѓу категориите освен У13 лиценцирани и хоби деца кој стартуваат во 10.45ч.

ЦЕЛ

На исто место каде и старт на трката

ПРИЈАВА

ЗАДОЛЖИТЕЛНО пријавување за сите на веб страната на oxygen.mk на следниот линк регистрација најдоцна до 13.06.2025 до 17 часот. Учество е бесплатно.

СТАРТНИ БРОЕВИ

Од 9.30ч - 10:30ч.

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ

Секој натпреварувач мора да носи заштитна каџига и да има исправен велосипед и пополнета изјава за согласност или согласност на родител за малолетни лица.

НАГРАДИ

Медали за прво пласираните тројца по категорија.

ПРАВО НА УЧЕСТВО

сите регистрирани лекарски прегледани и осигурани велосипедисти во категории: сениори, јуниори, кадети, жени, У-13, мастерс

БОДУВАЊЕ

ранг листа

ТРОШОЦИ

Трошоци за организација се на терет на организаторот, клубовите учествуваат на свој трошок.

КАЗНИ

Според правилникот на УЦИ и ВФМ

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Организаторот има право на измена на пропозициите, патеката и бројот на круговите во зависност од временските услови на патеката, за што е должен еден час пред startот да ги извести учесниците.

Секој натпреварувач со start на трката значи дека ги прифаќа пропозициите и вози на сопствена одговорност. Организаторот не одговара за постапките на натпреварувачите према самите себе, према други лица, како и за причинета материјална штета.